



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба,
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 17 декември 1991
Скопје
Број 54

Претплатата за 1991 година изне-
сува 1.300 динари. Овој број чини 40
динари. Жиро сметка 40100-603-12498

1013.

Врз основа на член 75 од Законот за надво-
решно-трговското работење („Службен лист на СФРЈ“
бр. 63/90 и 11/91), Владата на Република Македонија
донесе

О Д Л У К А ЗА КОНТРОЛА НА ПЛАСМАНОТ НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА

1. Се воведува контрола на пласманот на произ-
ведените количини вештачки ѓубрива во ХИВ „Ве-
лес“ — Титов Велес.

2. Произведените количини на вештачки ѓубрива
првенствено се насочуваат за подмирување на пот-
ребите на земјоделските производители од Републи-
ка Македонија.

3. По подмирување на целокупните потреби на
Републиката со вештачки ѓубрива, евентуалните ви-
шоци ќе може да се пласираат надвор од Републи-
ката.

Одобрение за пласман на вештачки ѓубрива над-
вор од Републиката издава Министерството за одно-
си со странство по претходно прибавено мислење од
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство и Министерството за стопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.

Бр. 23-2799/1
28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1014.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“, бр. 38/90), Владата на
Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА СТУДЕНТИ ОД МАКЕ- ДОНСКО ПОТЕКЛО ШТО ЖИВЕАТ ВО НР БУГА- РИЈА, РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА И НР АЛБАНИЈА

Член 1
Владата на Република Македонија (во натамош-
ниот текст: Влада), ќе стипендира 30 студенти запи-
шани на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје
и на Универзитетот во Битола како и на Теолош-
киот факултет во Скопје.

Во учебната 1991/92 година вкупниот број на сти-
пендиите ќе се распредели на:

- 20 студенти од НР Бугарија;
- 5 студенти од Република Грција; и
- 5 студенти од НР Албанија.

Член 2

Приемот и предавањето на документи за студен-
тите од член 1 на оваа одлука ќе се врши лично.

Изборот на студенти ќе го врши Матицата на
иселениците од Република Македонија и Министер-
ството за образование и физичка култура.

Член 3

По запишувањето на универзитетите во Републи-
ка Македонија, распоредот на студентите за сместу-
вање во студентски домови и во други соодветни об-
јекти предвидени за оваа намена, го врши Минис-
терството за образование и физичка култура во
соработка со Матицата на иселениците од Република
Македонија, согласно Самоуправната спогодба за
сместување на студентите во студентски домови.

Член 4

Висината на стипендијата во учебната 1991/92
година изнесува 3.000 динари.

Средствата се обезбедуваат од Републичкиот бу-
џет преку Министерството за образование и физичка
култура.

Износот од став 1 на овој член секоја година ќе
се валоризира во зависност од порастот на трошо-
ците на живот во Републиката во месец август.

Член 5

Студентите од член 1 на оваа одлука имаат пра-
во на здравствено осигурување, согласно со Законот
за здравствена заштита.

По предлог на Владата на Република Македо-
нија, а во зависност од материјалните можности на
Републичкиот буџет, бројот на студентите може да
се зголеми.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.

Бр. 23-2796/1
28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев с. р.

1015.

Врз основа на член 49 од Законот за Владата на
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр.
38/90), Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА СТРУЧНА СЛУЖБА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБ- ЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за основање на Стручна служба на
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 42/91), во членот 2 се
додава нов став кој гласи:

„Службата ги врши и работите што се однесу-
ваат на водењето на кадровската евиденција, персо-
налните работи и постапувањето по претставките“.

Член 2

Во членот 3 се додаваат зборовите: „кадровската
евиденција, персоналните работи, обработката на по-
датоците за кадрите во Републиката и стручните и
други работи во постапувањето по претставките“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2813/1
5 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1016.

Врз основа на член 39, став 2 и 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90 и 21/91), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РИДСКО-ПЛАНИНСКИ И ПОГРАНИЧНИ ПОДРАЧЈА ВО КОИ ОБВРЗНИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СЕ ОСЛОБОДУВААТ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК ВО 1991 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за определување на ридско-планински и погранични подрачја во кои обврзниците од земјоделска дејност се ослободуваат од плаќање на данок за 1991 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 28/91), во членот 2, во точка 2, во насловот „погранични подрачја“ по зборот „Велесело“ се додаваат и зборовите „Велушина и Граешница“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2653/1
12 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1017.

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ НАДОМЕСТОЦИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Одлуката за републичките надоместоци на одделни производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/91, 34/91, 37/91, 44/91, 47/91 и 49/91), во член 4 став 1 бројот „7,00“ се заменува со бројот „12,00“.

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„На претпријатијата од областа на комуналната дејност што набавуваат и користат дизел гориво Д-1 и Д-2 за погон на моторните возила за транспорт на смет, за погребни услуги и за мотори и моторни возила што се користат во дистрибуцијата на водата за пиење, како и на претпријатијата од областа на рударството што набавуваат и користат дизел гориво Д-1 и Д-2 за погон на моторите и моторните возила во внатрешниот транспорт, за купените и платените количини на дизел гориво им се одобрува регрес од малопродажната цена во износ од 7,00 динари.“

Член 2

Оваа одлука ќе се применува од 26 октомври 1991 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2626/1
12 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1018.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЕДИНСТВО“, С. ДЕЛОГОЖДА, СТРУГА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Единство“, с. Делогожда, Струга, со која за индивидуален рабоводен орган на училиштето е именуван Лога Алириза, професор по хемија

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/28
21 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1019.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. Владата на Република Македонија дава согласност Михаил Апостолски самостоен референт за подготовка и изготвување проекти во Секторот за странство во ГРО „Гранит“ — Скопје, да биде назначен за републички пазарен инспектор во Републичкиот пазарен инспекторат.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2243/2
21 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1020.

Врз основа на член 141, а во врска со член 239 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО НА ПЕНЗИЈА

1. Се разрешува од должноста директор на Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди Коста Петров, заклучно со 30 декември 1991 година, на негово барање.

2. На именуваниот му престанува работниот однос заклучно со 30 декември 1991 година, со право на пензија.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2350/2
21 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1021.

Врз основа на член 94 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕДАГОШКИ СОВЕТ

1. Се разрешуваат претседателот и членовите на Републичкиот педагошки совет, поради истек на времето за кое се именувани и тоа:

а) претседателот:

— д-р Симеон Гелевски;

б) членовите:

1. Зерин Абас,
2. Виолета Велјановска,
3. Елица Георгиевска,
4. Симеонка Гучева,
5. Апостол Ѓоревски,
6. Марија Заковска,
7. д-р Драган Јанкоски,
8. д-р Љубе Миленковски,
9. Павлина Мисиркова,
10. Миланка Николовска,
11. Танка Пеева,
12. Исмет Рамадани,
13. Филип Секуловски,
14. д-р Томе Николовски,
15. м-р Иван Глигоров.

2. За претседател и членови на Републичкиот педагошки совет се именуваат:

а) за претседател:

— д-р Александар Стојмилов, редовен професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје;

б) за членови:

1. м-р Екатерина Бабамова, асистент на Филолошкиот факултет во Скопје;
2. Мирослав Бошковиќ, професор во УСО „Никола Тесла“ — Скопје;
3. Биљана Витанова, професор во УСО „Јане Сандански“ — Струмица;
4. Игне Доневски, директор на УСО Автосообраќаен училишен центар — Скопје;
5. Владимир Дунимагловски, директор на ОУ „Вера Циривири Трена“ — Скопје;
6. Гордана Гурчинова, професор во Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје;
7. Рам Хаскај, директор на Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ — Скопје;
8. Цане Котевски, професор во Електротехничкиот училишен центар — Скопје;
9. Лилјана Мишева, директор на ОУ „Братство-единство“ — Охрид;
10. м-р Ненад Новковски, асистент на Природно-математичкиот факултет во Скопје;
11. Танка Пеева, директор на ОУ „Живко Брајковски“ — Скопје;
12. Невенка Печижарева, професор во Гимназијата „Корчагин“ — Скопје;
13. Софија Стефановска, директор на Предучилишната организација „13 Ноември“ — Скопје;
14. Томислав Стојановски, директор на Земјоделското училиште „Моша Пијаде“ — Тетово;
15. Лазо Ташевски, наставник во ОУ „Климент Охридски“ — Скопје;
16. Светлана Косева, наставник во ОУ „Живко Брајковски“ — Скопје;
17. Исмија Шабан, наставник во ОУ „Тефејуз“ — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2633/1

21 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1022.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 ноември 1991 година донесе,

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРНИ ИНСПЕКТОРИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. Владата на Република Македонија дава согласност за републички санитарни инспектори во Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат да бидат назначени:

1. Дамевска д-р Лидија, во подрачната единица Скопје — Кисела Вода.
 2. Давчева-Балабанова д-р Загорка, во подрачната единица Скопје — Центар.
 3. Ѓорѓевска-Панова д-р Никица, во подрачната единица Скопје — Чаир.
 4. Милетиќ д-р Златко, во подрачната единица Скопје — Чаир.
 5. Петревска д-р Соња, во подрачната единица Скопје — Гази Баба.
 6. Петрески д-р Димче, во подрачната единица Скопје — Гази Баба.
 7. Србаковски д-р Страшо, во подрачната единица Охрид.
 8. Чибисhev д-р Јанчо, во подрачната единица Скопје — Кисела Вода.
- II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2641/1

21 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1023.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРНИ И ЗДРАВСТВЕНИ ИНСПЕКТОРИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. Владата на Република Македонија дава согласност за републички санитарни и здравствени инспектори во Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат да бидат назначени:

1. Биковска д-р Наташа, во подрачната единица Берово.
2. Велјановски д-р Стево, во подрачната единица Демир Хисар.
3. Везироска д-р Елизабета, во подрачната единица Прилеп.
4. Давидовски д-р Ратко, во подрачната единица Тетово.
5. Донеvsка д-р Татјана, во подрачната единица Штип.
6. Левкова д-р Гордана, во подрачната единица Радовиш.
7. Манчевски д-р Таше, во подрачната единица Штип.
8. Матовска-Хаџиеленова д-р Снежана, во подрачната единица Тетово.
9. Миланова д-р Марија, во подрачната единица Титов Велес.

10. Митев д-р Благоја, во подрачната единица Кавардари.

11. Стаменковски д-р Иле, во подрачната единица К. Паланка.

12. Стојановски д-р Трајко, во подрачната единица Прилеп.

13. Стурлакова-Коровешовска д-р Јованка, во подрачната единица Охрид.

14. Тошев д-р Миле, во подрачната единица Неготино.

15. Шахпаска д-р Јагода, во подрачната единица Делчево.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2642/1

21 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1024.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ТРУД ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД — ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА — КРУШЕВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност Реџеп Исмамоски, референт за правна помош во Министерството за труд и социјална политика, подрачна единица Крушево, да биде назначен за републички инспектор за труд во подрачната единица Крушево

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-272/1

28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1025.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ — СВЕТИ НИКОЛЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Кирил и Методиј“ — Свети Николе, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Симо Ефтимов, поранешен секретар на Претседателството на ОК на СКМ — Свети Николе.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/29

28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1026.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ — ВИНИЦА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Гоце Делчев“ — Виница, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Тодор Димитров, досегашен индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Славчо Стојменски“ — Виница.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/30

28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1027.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ИВО ЛОЛА РИБАР“, С. ДРАГОБРАШТЕ, ВИНИЦА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Иво Лола Рибар“, с. Драгобрате, Виница, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Петруш Данилов, наставник по математика и физика во ова училиште.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/31

28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1028.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „БРАКА МИЛАДИНОВЦИ“, С. МИЛАДИНОВЦИ, СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Брака Миладиновци“, с. Миладиновци, Скопје, со која Димитар Јовановски, повторно е именуван за индивидуален работоводен орган на ова училиште.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/32

28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1029.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „РАДЕ-КРАТОВЧЕ“ — КОЧАНИ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Раде-Кратовче“ — Кочани, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Љубомир Давитков, наставник по историја и географија во ова училиште.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/33

28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1030.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Кирил и Методиј“ — Титов Велес, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именувана Милка Николова, педагог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/34

28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1031.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ“ — ВИНИЦА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Славчо Стојменски“ — Виница, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Ефтим Милев, наставник по географија во ова училиште.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/35

28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1032.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КОЧО РАЦИН“ — НОВ ДОЈРАН

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Кочо Рацин“ Нов Дојран, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Динчо Бошњак, вршител на должноста и одделенски наставник

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/36

28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1033.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КОЧО РАЦИН“, С. БЛАТЕЦ, ВИНИЦА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Кочо Рацин“, с. Блатец, Виница, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Никола Пуловски, вршител на должноста и наставник по математика и физика во ова училиште.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/37

28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1034.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „МАРШАЛ ТИТО“ — СТРУМИЦА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Маршал Тито“ — Струмица, со која Илија Николов, повторно е именуван за индивидуален работоводен орган на ова училиште

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/38

28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1035.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“, С. СМИЛЕВО, БИТОЛА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Даме Груев“, с. Смилево, Битола, со која Петар Ковачевски повторно е именуван за индивидуален работоводен орган на ова училиште.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/39
28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р

1036.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ — БАТО“ — КИЧЕВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Видое Смилевски — Бато“ — Кичево, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Вукашин Тодоровски, професор по географија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/40
28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1037.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, С. ОБЛЕШЕВО, КОЧАНИ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Климент Охридски“, с. Облешево, Кочани, со која Јордан Јорданов, наставник по математика, повторно е именуван за индивидуален работоводен орган на ова училиште.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/41
28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р

1038.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „БРАЌА РИБАР“ — СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Браќа Рибар“ — Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именувана Марија Тасевска, наставник по историја во ова училиште.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/42
28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р

1039.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „МИРЧЕ АЦЕВ“, С. КУЧИЧИНО, КОЧАНИ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Мирче Ацев“, с. Кучичино, Кочани, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван Никола Николов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/43
28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1040.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/93, 28/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЈЕХОНА“ С. ДОБРИДОЛ — ГОСТИВАР

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Јехона“, с. Добридол, Гостивар, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Фехми Казими, наставник по француски јазик во ова училиште.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/44
28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1041.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ГРАДЕЦ“, С. ГРАДЕЦ, ГОСТИВАР

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Градец“, с. Градец, Гостивар, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Неџат Абдулахи, досегашен вршител на должноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/45

28 ноември 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1042.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ВЕРА ЈОЦИК“ — СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Вера Јоцик“ — Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именувана Драгица Муцевска, педагог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/46

28 ноември 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1043.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КОСТА РАЦИН“, С. БРВЕНИЦА, БЕРОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Коста Рацин“, с. Брвеница, Тетово, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Милорад Веселиноски, досегашен вршител на должноста и наставник по биологија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/47

28 ноември 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1044.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КОЧО РАЦИН“ — ПРИЛЕП

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Кочо Рацин“ — Прилеп, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Боро Стојкоски, наставник по физика и хемија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/48

28 ноември 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1045.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ — ПРИЛЕП

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Јосип Броз Тито“ — Прилеп, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван Благоја Николоски

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/49

28 ноември 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1046.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КОЧО РАЦИН“ — КУМАНОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Кочо Рацин“ — Куманово со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван Миле Петрушевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/50

28 ноември 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1047.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „БРАКА РИБАР“, С. ТАБАНОВЦЕ, КУМАНОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Брака Рибар“ с. Табановце, Куманово, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван Радослав Груиќ, наставник по математика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/51

28 ноември 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р

1048.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „БРАКА МИЛАДИНОВЦИ“ — СТРУГА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Брака Миладиновци“ — Струга, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван Никола Гуроски

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/52

28 ноември 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1049.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ОУ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ — СТРУГА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на РО ОУ „Јосип Броз Тито“, Струга со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван Александар Неданоски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/53

28 ноември 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1050.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ЕДИНСТВО“ — МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Владата на Република Македонија не дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Единство“ — Македонски Брод, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Неделко Трајаноски, наставник по историја и географија во ова училиште.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/54

28 ноември 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1051.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УЧИЛИШНИОТ ЦЕНТАР ЗА МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ — ШТИП

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работниците на Училишниот центар за музичко образование во Штип, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван Симеон Савев.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/55

28 ноември 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1052.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МУЗИЧКОТО УЧИЛИШТЕ „ВАСО КАРАЈАНОВ“ — ГЕВГЕЛИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работната заедница на Музичкото училиште „Васо Карајанов“ — Гевгелија, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван Горѓе Улишев, наставник по теоретска настава, хор и оркестар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/56

28 ноември 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1053.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ОВО „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, С. ДРАЧЕВО, СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Работната организација за основно воспитание и образование „Климент Охридски“, с. Драчево, Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на организацијата повторно е именувана Миланка Петрова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/57 Претседател на Владата,
28 ноември 1991 година д-р Никола Кљусев, с. р.
Скопје

1054.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ОВО „ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ — БАТО“ — СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Работната организација за основно воспитание и образование „Видое Смилевски — Бато“ — Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на организацијата повторно е именувана Јованка Стојковска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17 778/58 Претседател на Владата,
28 ноември 1991 година д-р Никола Кљусев, с. р.
Скопје

1055.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „МАРШАЛ ТИТО“, С. ЛАБУНИШТА, СТРУГА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Маршал Тито“, с. Лабуништа, Струга, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Адем Тафилоски, наставник во ова училиште.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/59 Претседател на Владата,
28 ноември 1991 година д-р Никола Кљусев, с. р.
Скопје

1056.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „МАГДАЛЕНА АНТОВА“, С. КАРПОШ, КУМАНОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Магдалена Антова“, с. Карпош, Куманово, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Бранко Младеновски, досегашен индивидуален работоводен орган на ОУ „Маршал Тито“ — с. Бајковце.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/60
28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1057.

Врз основа на член 153 став 3, а во врска со член 239 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО НА ПЕНЗИЈА

1. Се разрешува од должноста потсекретар во Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина м-р Иван Димитровски, заклучно со 30 декември 1991 година, на негово барање.

2. На именуваниот му престанува работниот однос, заклучно со 30 декември 1991 година, со право на пензија.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17 822/3
28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1058.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „ВЕРА ЦИРИВИРИ-ТРЕНА“ — ШТИП

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на РО за згрижување, воспитание и образование на децата од предучилишна возраст „Вера Циривири-Трена“ — Штип,

со која за индивидуален работоводен орган на организацијата е именувана Слободанка Поп Андонова, досегашен вршител на должноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-967/7
28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1059.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „ЦАРКА АНДРЕЕВСКА“ — КРАТОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работната заедница на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Царка Андреевска“ — Кратово, со која за индивидуален работоводен орган на организацијата повторно е именувана Ленче Јовановска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-967/8
28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1060.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „25 МАЈ“ — СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „25 Мај“ — Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на организацијата повторно е именувана Павлина Мисиркова

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-967/9
28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1061.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТУВАЊЕ „8 МАРТ“ — СТРУГА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на РО за згрижување и воспитување „8 Март“ — Струга, со која за индивидуален работоводен орган на организацијата повторно е именувана Валентина Малеска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-967/10
28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1062.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86 и 51/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ТЕАТАРОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ — СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работниците на Театарот за деца и младинци — Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на Театарот е именуван Љубомир Чадикиовски, досегашен вршител на должноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17 1426/2
28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1063.

Врз основа на член 255 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ ЗЕМЈОДЕЛСКО УЧИЛИШТЕ „КИРО БУРНАЗ“ — КУМАНОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ООЗТ Земјоделско училиште „Киро Бурназ“ — Куманово, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван Глигор Зафировски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1480/4
28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1064.

Врз основа на член 255 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УСО „БОРИС КИДРИЧ“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Училиштето за средно образование „Борис Кидрич“ — Титов Велес, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именувана Тина Арсова, професор по математика во ова училиште.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1480/5

28 ноември 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

1065.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „АНГЕЛ ШАЈЧЕ“ — КУМАНОВО

1. За претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Ангел Шајче“ — Куманово се определуваат:

— Нада Ивановска, професор по југословенска книжевност, вработена во Народната библиотека „Тане Георгиевски“ — Куманово,

— Цветан Јакимовски, дипломиран правник-вработен во КПК „Куманово“ — Куманово.

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1575/4

28 ноември 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

1066.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА „ИВО РИБАР ЛОЛА“ — КРИВА ПАЛАНКА

1. За претставници на Републиката во Организацијата за предучилишно воспитание и образование на деца „Иво Рибар Лола“ — Крива Паланка се определуваат:

— Веселинка Давидовска, педагог во Центарот за социјални работи во Крива Паланка,

— Драга Стоиловска, доктор по медицина, на работа во ГП „Пелагонија“ — Економска единица — Крива Паланка.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1575/5

28 ноември 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

1067.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86 и 51/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ПАРТИЗАНСКИОТ ДОМ „САНДЕВО“, С. САНДЕВО, СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Партизанскиот дом „Сандево“, с. Сандево, Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на Домот повторно е именуван Живко Андоновски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1845/2

28 ноември 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

1068.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86 и 51/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ЗЛЕТОВСКИ РУДАР“ — ПРОБИШТИП

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работниците на Домот на културата „Злетовски рудар“ — Пробиштип, со која за индивидуален работоводен орган на Домот е именуван Страшко Милошевски, раководител на драмскиот аматеризам во Домот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1845/3

28 ноември 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

1069.

Врз основа на член 255 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „БРАКА МИЛАДИНОВЦИ“ — СТРУГА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Ученичкиот дом „Брака Миладиновци“ — Струга, со која за индивидуален работоводен орган на Домот е именуван Никола Стефаноски, воспитувач во Домот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2172/2

28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1070.

Врз основа на член 35 став 1 од Законот за библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 35/84 и 51/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ — ОХРИД

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на Градската библиотека „Григор Прличев“ — Охрид, со која за индивидуален работоводен орган на Библиотеката е именуван Славе Банароски, библиотекар во оваа библиотека.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2715/1

28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1071.

Врз основа на член 35 став 1 од Законот за библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 35/84 и 51/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЦИЌ“ — ГОСТИВАР

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на Народната матична библиотека „Вук Караџиќ“ — Гостивар, со која за индивидуален работоводен орган на Библиотеката повторно е именувана Ружа Гурчиноска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2715/2

28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1072.

Врз основа на член 35 став 1 од Законот за библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 35/84 и 51/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работниците на Матичната библиотека „Гоце Делчев“ — Титов Велес, со која за индивидуален работоводен орган на Библиотеката повторно е именувана Елена Камилова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2715/3

28 ноември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1073.

Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на СРМ“ бр. 18/76, 18/82 и 37/86), Министерството за здравство донесе

ПРОГРАМА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРОТИВ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 1992 ГОДИНА

Во 1992 година имунизацијата ќе се спроведува континуирано и по епидемиолошки индикации:

I. Задолжителна имунизација ќе се спроведува континуирано против: туберкулозата (Tuberculosis), дифтерија (Diphtheria), голема кашлица (Pertussis), детска парализа (Poliomyelitis acuta), мали сипаници (Morbilli), заушки (Parotitis), и црвенка (Rubella) за сите лица од определена возраст според оваа програма.

II. Задолжителна имунизација ќе се спроведува по епидемиолошка индикација против: мали сипаници (Morbilli), туберкулоза (Tuberculosis), беснило (Lyssa), жолта треска (Febris Flava), колера (Cholera), црвен тифус (Typhus abdominalis), тетанус (Tetanus) и Хепатитис B.

Задолжителна имунизација против заразните болести од точка I се спроведува — континуирано во текот на целата година, согласно член 8 од Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серопротекција и хемиопротекција против заразни болести и за лицата кои подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“ бр. 68/91).

I. КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИЈА

1. имунизација против туберкулоза:

A. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца без тестирање до крајот на првата година од животот,

2) на сите лица од навршена прва година до навршени 13 години со претходно тестирање кои примарно не се вакцинира, ако не реагираат на туберкулин или кај кои реакцијата на туберкулин во пречник е помала од 6 мм.

Ревакцинирање се врши:

1) на сите лица на 7 години од животот, односно во првото одделение на основното училиште со претходно тестирање;

2) на сите лица во четринаесеттата година од животот односно во завршното, одделение на основното училиште со претходно тестирање

2 Имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица.

А. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца родени од 1. X. 1991 г. до 30. IX. 1992 година на возраст определена со календарот за имунизација,

2) на сите деца, до навршена петгодишна возраст, кои дотогаш не се уредно вакцинирани, а не прележале голема кашлица.

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца комплетно вакцинирање во 1991 година против дифтерија, тетанус и голема кашлица, на возраст определена со календарот за имунизација;

2) на сите деца комплетно вакцинирани до петгодишна возраст, ако од вакцинацијата поминало најмалку една година, а не повеќе од две години;

3. на сите деца во четвртата година на возраст, против голема кашлица ако претходно биле вакцинирани и ревакцинирани според календарот за имунизација

3 Имунизација против дифтерија и тетанус

А. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца до петгодишна возраст кои не се вакцинирани, а ја прележале големата кашлица

2) на сите деца родени од 1978 година наваму кои не биле уредно вакцинирани против дифтерија и тетанус.

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца во седмата година (прво одделение на основното училиште) и четринаесеттата година (завршено одделение на основното училиште) кои порано уредно се вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус според календарот за имунизација,

2) на сите деца до четринаесетгодишна возраст вакцинирани првпат во 1991 година против дифтерија и тетанус, ако од вакцинирањето поминала една година.

Имунизација на лица постари од 7 години се врши со посебни Ди-Те вакцини (про адултис).

А. Вакцинирање се врши

4. Имунизација против тетанус:

1) на сите лица од навршени четринаесет години до навршени 18 години, кои порано не биле имунизирани против тетанус

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите лица од осумнаесеттата односно завршната година на втор степен од средното насочено образование, кои претходно биле имунизирани и реимунизирани против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер односно Ди-Те или Те;

2) на сите лица од четринаесет години до осумнаесет години возраст кои во 1991 година биле за првпат имунизирани против тетанус, ако од имунизирањето поминало една година

5 Имунизација против детска парализа.

А. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца родени од 1. X. 1991 година до 30 IX 1992 година, според календарот за имунизација,

2) на сите деца родени од 1. I. 1978 до 30. IX 1991 година кои порано не биле вакцинирани

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца комплетно вакцинирани во 1991 година, ако од вакцинирањето поминало една година,

2) на сите деца во седмата година, односно во првото одделение на основното училиште и во четринаесеттата година, односно во завршното одделение на основното училиште.

6. Имунизација против мали сипаници

А. Вакцинирање се врши

1) на сите деца од навршени 12 месеци до навршена 14 годишна возраст, кои не прележале мали сипаници. По правило имунизацијата мора да се изврши најдоцна до наполнети 18 месеци возраст.

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца во I одделение во почетокот на училишната година, а најдоцна до крајот на октомври

7. Имунизација против заушки.

А. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца од навршени 12 месеци до навршени 2 години возраст и тоа со еднократно вакцинирање.

Вакцинирањето се врши, по правило, истовремено со вакцинирањето против мали сипаници, со давање на комбинирана вакцина;

8) имунизација против рубеола кај сите женски деца во VIII одделение односно 14 годишна возраст.

Имунизацијата против определените заразни болести во оваа програма се врши по следниот:

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА

Возраст на лица што подлежат на имунизација	Болест против која се врши имунизација	Вакцинација Ревакцинација
до 1 година	Туберкулоза (без тестирање)	вакцинирање
4,5 и 6 м.	Дифтерија, тетанус, пертусис (3 дози)	вакцинирање
4,5 1/2 и 7 м.	Детска парализа (3 дози тритипна вакцина)	вакцинирање
13 месеци	Мали сипаници, заушки	вакцинирање
18 месеци	Дифтерија, тетанус, пертусис	I ревакцинирање
20 месеци	Детска парализа (1 доза)	I ревакцинирање
4 години	Пертусис (1 доза)	II ревакцинирање
7 години (I одд.)	Туберкулоза (со тестирање)	I ревакцинирање
	Морбили	I ревакцинирање
	Детска парализа (1 доза)	II ревакцинирање
	Дифтерија тетанус (1 доза)	II ревакцинирање
14 години (VIII одд.)	Туберкулоза (со тестирање)	II ревакцинирање
14 години (VIII одд.)	Рубеола (само за женски деца)	II ревакцинирање
14 години (VIII одд.)	Детска парализа (1 доза)	имунизација
	Дифтерија тетанус (1 доза)	III ревакцинирање
18 години*	Тетанус (1 доза)	III ревакцинирање
		IV ревакцинирање

* или во завршната година на втор степен од средното насочено образование.

II. ИМУНИЗАЦИЈА ПО ЕПИДЕМИОЛОШКА ИНДИКАЦИЈА

1. На задолжителна имунизација против мали сипаници ако постои епидемиолошка индикација подлежат лица од наполнети 6 до 12 месеци, со тоа што таквите лица треба повторно задолжително да се вакцинираат по наполнети 15 месеци, а најдоцна до наполнети 2 години возраст.

На имунизација против мали сипаници подлежат и лица од наполнети 18 месеци до наполнети 14 години возраст што се вакцинирани против мали сипаници, ако за тоа постојат епидемиолошки индикации (заболувања на вакцинираните, епидемија на мали сипаници кај децата од таа возраст), што ги утврди надлежниот орган во Републиката и ако од претходното вакцинирање против мали сипаници изминало повеќе од една година.

2. На задолжителна имунизација против туберкулоза подлежат лица до 25 години возраст кои се посебно изложени на туберкулозна инфекција (контакти во семејството со заболени од туберкулоза и лица кои почнуваат со работа во организации на здружен труд во областа на здравство што се занимаваат со дијагностика и лекување на туберкулоза или породицишта и детски предучилишни установи).

3. На задолжителна имунизација против тетанус подлежат сите лица над 18 годишна возраст во случај на повреда, ако дотогаш против тетанус не се вакцинирани или комплетно вакцинирани, немаат доказ за вакцинирањето или поминале повеќе од 10 години од последното вакцинирање, односно ревакцинирање.

Имунизацијата против тетанус за овие лица се врши согласно чл. 22, 27, 52 и 53 од Правилникот за условите и начинот на вршењето задолжителна имунизација, серопрофилакса и хемио-профилакса против заразните болести и за лица што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“ бр. 68/91).

4. На задолжителна имунизација против беснило подлежат сите лица изложени на инфекција со вирусот на беснило и тоа:

1) лице што го каснало или на друг начин повредило бесно или на беснило сомнително диво или домашно животно;

2) лице што го каснало или на друг начин ранило куче или мачка или друго животно кое не може да се подложи на десетдневна ветеринарска контрола;

3) лице што го каснало куче или мачка или друго животно кое во рок од 10 дена од раната ќе покаже знаци на беснило, ќе пцовиса, ќе биде убиено или ќе отскита;

4) лице што можело да се зарази со вирус на беснило преку слuzницата или оштетена кожа.

Имунизација против беснило се врши согласно чл. 41, 42, 43, 44, 50 и 51 од Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серопрофилакса и хемио-профилакса против заразните болести и за лица кои подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“ бр. 68/91).

5. На задолжителна имунизација против жолта треска подлежат лицата што патуваат во земја во која постои таа болест или која бара имунизација против таа болест, а се врши со давање на една доза вакцина најдоцна 10 дена пред доаѓањето на ендемското подрачје. Повторна имунизација се врши по 10 години.

6. На задолжителна имунизација против колера подлежат лицата што патуваат во земји која бара имунизација против таа болест, а се врши со давање на две дози вакцина во растојание од најмалку осум дена. Повторна имунизација се врши по шест месеци.

7. На задолжителна имунизација против црвен тифус подлежат:

1) лица вработени на чистење на канализација, чистење на септички јами, отстранување на фебри и други отпадни материи од населби,

2) лица што живеат во заедничко домаќинство со бактерионосители на црвен тифус,

3) лица според епидемиолошки индикации што ги утврди надлежниот орган во Републиката.

Имунизација против црвен тифус се врши со давање на две дози вакцина во растојание кое не смее да биде пократко од 15 дена ниту подолго од три месеци, а повторна имунизација — со давање на една доза вакцина.

Ревакцинација на лицата што подлежат на задолжителна имунизација против црвен тифус се врши по истекот на една година од денот на имунизацијата, а се повторува секои три години се додека тие лица се вработени на определени работи односно се додека постојат епидемиолошки индикации.

8 Имунизација против хепатитис Б

Имунизацијата против хепатитис Б се врши со вакцинирање и ревакцинирање со вакцина против хепатитис Б произведена со метода на генетски инжињеринг.

Имунизацијата против хепатитис Б се врши во текот на целата година.

На имунизација против хепатитис Б подлежат сите лица изложени на зараза:

1. Здравствените и други работници кои при својата скојдневна стручна работа се изложени на опасност од вирусот на хепатит Б при што приоритет на вакцинирање имаат лица кои работат во:

1. Центрите за дијализа;

2. Институтите за патологија и судска медицина и имаат непосреден допир со крв, дешевини и излачевини;

3. Лабораториите кои работат со крв;

4. Единиците за трансфузиологија;

5. Хепатолошки одделенија;

6. Стоматолошки одделенија;

7. Гастроентеролошки одделенија;

8. Хируршки, кардиолошки и гинеколошко-акушерски одделенија;

9. Одделенија за интензивна нега;

10. Одделенија за заразни болести;

11. Заводи за ментално ретардирани лица;

12. Службите за итна медицинска помош.

II Покрај лицата наведени под I на задолжителна имунизација против вирусен хепатит Б подлежат:

1. новороденчиња од HBsAg позитивни мајки;

2. студенти на медицина пред запишување на петти семестар;

3. ученици во средно медицинско училиште изложени на опасност од зараза со Вирусот на Б хепатит.

4. болни на хемодијализа;

5. полни партнери на HVsAg позитивни лица;

6. штитеници на заводи за ментално ретардирани;

7. интервенски наркомани;

8. хемофиличари.

Задолжителна имунизација против вирусен хепатитис Б се врши по претходно испитување на присуство на маркери на хепатитис Б (HBsAg, Anti HBs, Anti HBe).

На задолжителна имунизација не подлежат лица кај кои е утврдено присуство на маркери на хепатитис Б (HBsAg, Anti, HBs, Anti HBe).

— имунизација против хепатитис Б се спроведува без претходно испитување кај новороденчињата, студентите на медицина и учениците од средно медицинските училишта.

Вакцинација се врши согласно чл. 38 и 39 од Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серопрофилакса и хемио-профилакса против заразните болести за лицата кои подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“ бр. 68/91).

Ревакцинација се врши со давање на една доза вакцина на секој пет години се додека траат епидемиолошките индикации.

На серопрофилакса подлежат новороденчиња на HBeAg позитивни мајки и лица што имале акцидент со инфективен материјал, веднаш по утврдената индикација, со истовремено отпочнување на вакцинација против хепатитис Б.

Програмата ќе се финансира од Фондот за здравствено осигурување, врз основа на Ценовникот за здравствените услуги.

Оваа програма ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1992 година.

Бр. 15-1619/1 Министер за здравство,
3 декември 1991 година д-р Перко Колевски, с. р
Скопје

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Касуми Зарифе од Скопје, ул. „213-а“ бр. 56-а, против тужениот Касуми Јахир, кој се наоѓа во Швајцарија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Касуми Јахир да се јави во судот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, постапката ќе продолжи со тоа што судот ќе му постави привремен старател до завршувањето на оваа постапка.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, X П. бр. 3551/91. (234)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителката Нишаниева Слоботка од Скопје, ул. „Роберт Кох“ бр. 4, против тужениот Гогов Ангелко од Скопје.

Се повикува тужениот Гогов Ангелко да се јави во рок од 30 дена во овој суд или во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен старател во смисла на чл. 84 од ЗПП кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, V П. бр. 1947/91. (226)

Пред овој суд заведена е тужба за развод на брак на тужителот Стојковиќ Герасим од Скопје, ул. „Љуботенски пат“ бр. 11, против тужената Светлана Егорова, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Светлана Егорова да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во определен рок, ќе и биде одреден привремен старател во смисла на чл. 84 од ЗПП кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот до окончувањето на постапката или до нејзиното појавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, V П. бр. 2637/91. (227)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка за поништување на чековите со сериски бр. А. 17735145 и А. 17735143, трасирани за наплата кај Стопанска банка — Гевгелија, кои се во бланко форма и ја задолжуваат сметката на подносителот на предлогот за поништување на овие чекови Линков Костадин с. Мрзенци, со тековна картица бр. 2082/08.

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат загубените чекови и лицата на кои им е познато каде тие се наоѓаат, да се јават во Општинскиот суд во Гевгелија во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“. Во истиот рок секое заинтересирано лице може да вложи приговор против предлогот за поништување на чековите.

Должникот на овие чекови не може полноважно да ја исполни својата обврска, да ги обнови или замени чековите, ниту имателот смее да ги преисува правата од овие чекови.

Доколку огласниот рок истече без приговори и успех во пронаоѓањето на чековите, истите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 138/91.

Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка за поништување на чекови со сериските броеви 17540165 и чековите под број 17650195 до 17650200, кои шест чекови се трасирани за наплата при Стопанска банка — Гевгелија, се во бланко форма и ја задолжуваат сметката на подносителот на предлогот за поништување на чекови Живко Аврамов од Богданци, со тековна картица бр. 847/60, како и седумте чекови издадени во Љубљанска банка — Деловница Гевгелија, на исто име под бр. 586639 и 586640 и чековите од бр. 790966 до 790970, сите трасирани за наплата при Љубљанска банка — Деловница Гевгелија, издадени на тековна картица бр. 344/52.

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат цитираните чекови и лицата на кои им е познато каде тие се наоѓаат да се јават во Општинскиот суд во Гевгелија, во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“.

Во истиот рок секое заинтересирано лице може да вложи приговор против предлогот за поништување на чековите.

Се напоменува на должникот дека по овие чекови не може полноважно да ја исполни својата обврска, да ги обнови или замени чековите, да издаде нови ниту имателот смее да ги пренесува правата од чековите.

Доколку огласниот рок истече без приговор или успех во пронаоѓањето на чековите, истите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 141/91.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за враќање на ствари по тужбата на тужителката Реџепа Вјолца од Призрен, против тужениот Абдулнасер Реџепа, ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 221/II, сега со непозната адреса во Германија.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на живеење, се повикува да се јави во судот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот или да постави полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси сè до окончувањето на овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1469/91.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Неими Љулзие од с. Слатина против тужениот Неими Нури од с. Слатина, сега со непозната адреса во СР Германија.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува по овој предмет.

По истекот на овој рок, судот на тужениот ќе му постави привремен застапник преку Центарот за социјални работи во Тетово кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1031/91.

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решение СТ. бр. 574/91 од 23. X 1991 година отвори стечајна постапка над Претпријатието за изведување на градежни работи „Греидинг“ од Скопје ул. „Бутелска“ бр. 6-2-А.

За стечаен судија се именува Слободан Џипунов, судија на овој суд.

За стечаен управник се назначува Гурчиноски Марко од Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, тел. 263-975.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен лист на СФРЈ“, до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 10. I 1992 година во 9,00 часот, соба бр. 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (189)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решение СТ. бр. 17/90 од 16. X. 1991 година отвори постапка за присилно порамнување над стечајниот должник Претпријатие во општествена сопственост „Трговија“ од Скопје, со неговите доверители.

Предлогот за присилно порамнување на стечајниот должник со неговите доверители гласи: Плаќањето на долговите на стечајниот должник кон доверителите ќе се изврши во рок од 2 години сметано од денот на постигнатото порамнување во висина од 100% од долгот утврден на денот на порамнувањето.

За управник на присилното порамнување се назначува Миревски Божидар, од Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 14-2/5, тел. 423-848.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до советот за порамнување на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се закажува рочиште за утврдување на пријавените побарувања на доверителите и гласање по предлогот за присилно порамнување на ден 10. I. 1992 година во 8,00 часот, соба бр. 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (190)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решение СТ. бр. 1101/91 од 19. IX 1991 година отвори стечајна постапка над Градежната занатлишка задруга „Екстериер“ од Скопје.

За стечаен судија се именува Стеван Петанчески, судија на овој суд. За стечаен управник се назначува Доксе Филиповски од Скопје, ул. „Бриселска“ бр. 7/3-6, тел. 258-375.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, со пријава во два примероци со докази, до стечајниот совет на овој суд. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на ден 10. I 1992 година во 8,30 часот, соба бр. 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (191)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за градежништво и промет на големо и мало „Сeko“ извоз-увоз — Скопје“ се огласуваат за неважни. (3087)

Загубениот печат под назив: „Договорно претпријатие за градежно-занатски работи, производство, доработка и промет на големо и мало „Темпо“ ц.о. — Скопје“ се огласува за неважен. (3083)

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Производно, трговско, транспортно угостителско претпријатие „БОА“ — Д.О.О. Експорт-Импорт — Скопје“ се огласуваат за неважни. (3084)

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „П.П.С. „Весна“ увоз-извоз — Струмица“ се огласуваат за неважни. (3085)

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за промет на големо и мало „Рекка“ П.О. — с. Липково — Куманово“ се огласуваат за неважни. (3086)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Комунална продавница „Рето“ Асими Љута тел. 269-656 — Скопје“ се огласува за неважен. (3088)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство, промет и преработка „С.О.П.Ц.О. — Експорт-Импорт“ — Скопје“ се огласува за неважен. (3089)

Загубениот печат под назив: „ППС „Деспина“ — Кочани“ се огласува за неважен. (3223)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Бланко потпишани акцептни налози и печатирани од ППЕП „Интерелектроник“ од Скопје, од бр. 6547935 до 6547945. (3087)

Чек бр. 0030000112050 од тековна сметка бр. 0008823225, издадени од Комерцијална банка А.Д. — Скопје на име Томислав Арсов, ул. „Горноврановска“ бр. 106, Скопје. (3074)

Чекови од бр. 3444865 до 3444880 и 5426009 и 5426010, издадени од Комерцијална банка А.Д. Скопје на име Виолета Николовска, Скопје. (3075)

Картичка бр. 4775/25 и чекови од бр. 5882031 до 5882036 и 5882039 и 5882040, издадени од Комерцијална банка А.Д. — Скопје, на име Лилјана Ковачева, Скопје. (3076)

Чекови од бр. 5328288 до 5328298, издадени од Комерцијална банка А.Д. — Скопје, на име Серафим Китановски — Скопје. (3077)

Чековна картичка бр. 4802/52 и чекови од бр. 44969 до 44980 и 5811388, 5811389, издадени од Комерцијална банка а.д. — Скопје на име Трпана Шапкалијовска, Скопје. (3078)

Чекови од бр. 596644 и 596645, издадени од Југобанка — Скопје на име Красимир Павлов, Скопје.

Чек бр. 2608058, издаден од Комерцијална банка а.д. — Скопје на име Мухедин Чуљевик, Скопје.

Чек бр. 4127843, издаден од Комерцијална банка а.д. — Скопје на име Трајан Ѓорик, Скопје.

Чек бр. 5369732, издаден од Комерцијална банка а.д. — Скопје на име Елвис Челеби, Скопје.

Чековна карта и чекови со сериски бр. од А 15857607 до А 15857620 од тековна сметка бр. 1447/81, издадени од Стопанска банка а.д. — Скопје — Филјала — Струга на име Ѓорговски Ненад, ул. „М. Тито“ бр. 4, Струга. (3234)

Чек бр. 749176, издаден од Југобанка — Скопје на име Сузана Димова, ул. „Варшавска“ бр. 2/1/4, Скопје. (3030)

Работна книшка на име Горица Трајчевска, Кратово. (3097)

Работна книшка на име Горан Василевски, Куманово. (3033)

Воена книшка на име Бедет Салаи, Тетово.

Воена книшка на име Драган Симеуновиќ, Македонски Брод. (3121)

Работна книшка на име Полит Мифтари, Куманово. (3122)

Решение бр. 12-189 од 11. I 1991 година, на име Микајло Карамиха, Скопје. (3123)

Решение бр. 11-591 од 1. II 1991 година на име Љубица Арсовска, Скопје. (3124)

Книшка на име Михајло Деспотовски, Тетово.

Работна книшка на име Маца Тасева, Гостивар.

Решение Ул. бр. 12-2515. од 20. III 1990 година,

на име Звонко Киревски, Скопје (3139)
 Работна книшка на име Александар Вельковик, Гостивар. (3138)
 Работна книшка на име Љупчо Атанасовски, Делчево. (3144)
 Решение Уп. бр. 14-235 од 18. I 1991 година, на име Зоран Василев, Скопје. (3146)
 Работна книшка на име Билјана Ристовска, Делчево. (3153)
 Решение бр. 11-3332 од 15. VI 1990 година на име Марица Тодоровска, Скопје. (3154)
 Работна книшка на име Гордана Ангелова, Кочани. (3159)
 Одобрение Уп. бр. 12-3069 од 12. I. 1978 година, на име Рајко Вељановски, Скопје. (3160)
 Решение Уп. бр. 12-6074 од 17. VI 1991 година, на име Никола Арсовски, Скопје. (3161)
 Решение Уп. бр. 12-6205 од 3. VIII 1988 година, на име Лилјана Георгиева, Скопје. (3162)
 Работна книшка на име Севила Бајрами, Куманово. (3177)
 Решение Уп. бр. 15-3388 од 3. XII 1982 година, на име Воислав Гурчиновски, Скопје. (3181)
 Решение бр. 14-4706 од 20 VII 1990 година, на име Симчо Гинов, Скопје. (3195)
 Свидетелство за VI одделение на име Нонче Гоцев, с. Габрово, Струга. (3203)
 Работна книшка на име Сашо Молосов, Куманово. (3203)
 Воена книшка на име Меваил Реџеми, с. Дебарце, Тетово. (3204)
 Решение бр. 10-2566, Гостивар. (3205)
 Решение бр. 14-4018 од 14. VI 1990 година на име Параскева Намичева, Скопје. (3207)
 Работна книшка на име Кенан Салији, Куманово. (3216)
 Работна книшка на име Марјан Цветковски, с. Лабунште, Струга. (3217)
 Работна книшка на име Џумали Хасани, Гостивар. (3218)
 Чекови бр. 4809785 до 4809790 (6 чека) од тековна сметка бр. 0654311, издадени од Комерцијална банка а.д. — Скопје на име Верка Валкановска, ул. „Никола Малешевски“ бр. 39/II/4, Скопје. (3219)
 Чекови бр. 33133139 и 33133140, издадени од Комерцијална банка а.д. — Скопје на тековна сметка бр. 10757-67 на име Никола Марковски, Скопје. (3220)
 Чекови од бр. 91014 до 91020, издадени од Комерцијална банка а.д. — Скопје на име Мери Кузмановска, Скопје. (3221)
 Воена книшка на име Черкез Алити, Пехчево. (3222)
 Чековна картичка бр. 82972/12 и чекови од бр. 4874490 до 4874499 издадени од Комерцијална банка а.д. — Скопје на име Светлана Јовановска, Скопје. (3224)
 Чековна картичка бр. 78058/46 и чекови од бр. 3971335 до 3971338; 3971340 и од 126711 до 126720, издадени од Комерцијална банка а.д., Скопје на име Исмета Цуцевик, Скопје. (3225)
 Решение Уп. бр. 12-593 од 13. III 1990 година, на име Виолета Каратошева, Скопје. (3226)
 Чекови бр. 5591367 и 5591370, издадени од Комерцијална банка а.д. — Скопје на име Горица Јордановска, Скопје. (3229)
 Чекови од бр. 9482 и 9486 до 9489 и 1836719, издадени од Комерцијална банка а.д. — Скопје на име Добрила Јордановска, Скопје. (3230)
 Чекови бр. 4226645, 4226632, 4226634 и 4226631, издадени од Комерцијална банка а.д. — Скопје на име Мариче Гашпарова, Скопје. (3232)
 Решение бр. 14-6907 од 26. X 1990 година, на име Александар Георгиевски, Скопје. (3233)
 Работна книшка на име Горѓи Димовски, Скопје. (3234)
 Работна книшка на име Реџеми Исмаи, Скопје. (3235)
 Свидетелство на име Наир Јусуфи, Скопје. (2645)
 Свидетелство на име Танас Петрески, Прилеп. (3236)
 Свидетелство на име Сузана Адемовска, Прилеп. (3237)
 Свидетелство на име Бора Станковиќ, Куманово. (3238)
 Свидетелство на име Слободанка Павловска, Куманово. (2649)

Свидетелство на име Агрон Мифтари, Тетово. (3239)
 Свидетелство на име Чедо Петкоски, Тетово. (3240)
 Свидетелство на име Садби Мерсими, Гостивар. (3241)
 Свидетелство на име Фатиме Бекири, Гостивар. (3242)
 Свидетелство на име Мушереф Кадри, Гостивар. (3243)
 Свидетелство на име Фоте Атанасов, Штип. (3244)
 Свидетелство на име Панче Попоски, Прилеп. (3245)
 Свидетелство на име Валентина Ѓорѓиоска, Прилеп. (2661)
 Свидетелство на име Бранислав Лазарески, Гостивар. (2662)
 Свидетелство на име Драгица Пеева, Штип. (3246)
 Свидетелство на име Зоранчо Манасиев, Кочани. (3247)
 Свидетелство на име Драгица Ѓорѓиева, Винаца. (3248)
 Диплома на име Џемаил Идризи, Тетово. (2666)
 Диплома на име Селбије Османи, Гостивар. (3249)
 Свидетелство за степен на стручна подготовка на име Радевска Аланка Ресен. (2668)
 Работна книшка на име Лазаревиќ Лидија, Скопје. (2671)
 Работна книшка на име Дејан Шујдовиќ, Скопје. (2672)
 Работна книшка на име Даница Димитровиќ, Скопје. (2673)
 Свидетелство на име Башким Дурмиши, Тетово. (3250)
 Свидетелство на име Сабедин Алмани, Тетово. (3251)
 Свидетелство на име Методи Митровски, Тетово. (3252)
 Свидетелство и диплома на име Марјан Србиновски, Гостивар. (2423)
 Свидетелство на име Роберта Јовческа, Прилеп. (3253)
 Свидетелство на име Наташа Цветаноска, Тетово. (3254)
 Свидетелство на име Мухареми Зулкани, Тетово. (3255)
 Свидетелство на име Светлана Митрова, Кочани. (3256)
 Свидетелства од I до IV година и диплома на име Влатко Караманов, Радовиш. (3255)
 Работна книшка на име Петре Николовски, Скопје. (3260)
 Свидетелство за основно образование на име Дамески Марјанчо, Титов Велес. (3262)
 Свидетелство на име Едисон Трендов, Кочани. (3263)
 Свидетелство на име Дончо Апостоловски, Радовиш. (3264)
 Работна книшка на име Гоце Андреев, Скопје. (3265)
 Работна книшка на име Исџам Зитков, Скопје. (3266)
 Свидетелство на име Зоран Димитровски, Титов Велес. (3276)
 Свидетелство на име Идриз Џеладини, Тетово. (3277)
 Свидетелство на име Мујдин Билали, Гостивар. (3278)
 Свидетелство на име Весна Стојановска, Штип. (3279)
 Свидетелство на име Иван Попов, Винаца. (3280)
 Свидетелство на име Тони Митов, Радовиш. (3281)
 Свидетелство на име Каролина Миланова, Пробиштип. (3282)
 Свидетелство и диплома на име Љека Теута, Тетово. (3283)
 Свидетелство и диплома на име Даут Асани, Гостивар. (3284)
 Свидетелство за I клас на име Питиќова Охрид-ма, Титов Велес. (3285)
 Работна книшка на име Рамадан Шабан, Скопје. (3286)
 Работна книшка на име Љубинка Петкова, Скопје. (3289)
 Работна книшка на име Жарко Гичарев, Скопје. (3290)
 Свидетелство на име Зекирија Аведи, Битола. (3291)
 Свидетелство на име Наташа Јакимоска, Прилеп. (3292)
 Свидетелства за I и II година на име Едмонд Жаку, Струга. (3294)
 Свидетелство на име Ангелче Нацев, Титов Велес. (3295)
 Свидетелство на име Шпреса Османи, Гостивар. (3296)
 Свидетелство на име Тони Митев, Радовиш. (3297)
 Свидетелство за VIII одделение на име Ајдаровиќ Сафет, с. Г. Оризари, Титов Велес. (3298)
 Свидетелство за VIII одделение на име Стоиловска Лилија, Титов Велес. (3299)
 Работна книшка на име Марјан Јаневски, Куманово. (3300)
 Работна книшка на име Ристо Поповски, Охрид. (3301)
 Работна книшка на име Тоде Давитков, Кочани. (3302)
 Работна книшка на име Слободан Маневски, Скопје. (3303)

Свидетелство за VIII одделение на име Ибадет Исмани, с. Раише, Скопје. (3305)

Свидетелство на име Шпреса Јонузи, Куманово. Свидетелства од I до IV година на име Емрула Укшини, Куманово. (3309)

Свидетелство на име Нурија Даноска, с. Окитиси, Струга. (3310)

Свидетелство на име Анче Тасев, Кочани. (3311)

Свидетелство на име Стојна Тодорова, Радовиш. Работна книшка на име Катица Наковска, Скопје. Диплома за завршено средно образование на име Зафиров Томе, Титов Велес. (1958)

Свидетелство за I година на име Бошковски Горан, Титов Велес. (1959)

Свидетелство на име Виолета Тилева, Штип. Свидетелство на име Зоран Петровски, Штип. Работна книшка на име Сашо Самарџиоски, Скопје. (1967)

Работна книшка на име Васиљ Станоје, с. Вучидол, Скопје. (1968)

Воена книшка на име Зоран Кукуновски, Скопје. Работна книшка на име Ниметула Камберовски, Скопје. (1970)

Работна книшка на име Евгенија Трајановска. Работна книшка на име Лазе Миленков, Скопје. Свидетелство на име Анита Ценовска, Куманово. Свидетелство на име Зија Рамадани, Гостивар. Свидетелство на име Виолета Арсовска, Делчево. Диплома на име Снежана Гаврилова, Штип. Свидетелство за завршено средно образование на име Горгиева Силвана, Титов Велес. (1978)

Работна книшка на име Суљвиќ Решад, Скопје. Свидетелство на име Лулјета Белили, Тетово. Работна книшка на име Љубиша Маневски, Скопје. (2167)

Свидетелство за III одделение на име Тонев Киро, Титов Велес. (2168)

Свидетелство на име Емин Хоџа, Штип. (2169)

Свидетелство на име Јулијана Петрова, Кочани. Работна книшка на име Весна Блажевска, Скопје. (2171)

Свидетелство за завршено угостителско училиште — послужувач, на име Черим Реџеџи, с. Драгаш, Титов Велес. (2181)

Работна книшка на име Шерафедин Абазии, Скопје. (2185)

Диплома на име Даниела Богдановиќ, Куманово. Книшка на име Балковиќ Миленка, Струга. (2187)

Свидетелство на име Саше Веселинов, Штип. Воена книшка на име Вели Сулејмани, Скопје. Работна книшка на име Раиф Исмаили, Скопје. Работна книшка на име Виолета Клиничарова, Скопје. (2192)

Работна книшка на име Јордан Трендафилов, Охрид. (2193)

Работна книшка на име Лозена Коруноска, Охрид. (2194)

Работна книшка на име Стојчо Спасков, Кочани. Свидетелство на име Тони Зероски, Прилеп. Работна книшка на име Миливоје Петровиќ, Скопје. (2199)

Работна книшка на име Ивана Стојановска, Скопје. (2200)

Работна книшка на име Сузана Георгиевска, Скопје. (2201)

Свидетелство на име Благоја Ржаноски, Прилеп. Свидетелство на име Халиме Руфати, Тетово. Сообраќајна дозвола ТЕ 537-27 на име Неби Дехари, ул. „Ван Вардарска“ бр. 13, Тетово. (2204)

Работна книшка на име Николчо Ангелов, Кочани. (2205)

Работна книшка на име Александар Стефанов, Радовиш. (2206)

Работна книшка на име Валентина Стојановска, Скопје. (2208)

Свидетелство за II година на име Драган Стојановски, Прилеп. (2209)

Свидетелство на име Јордан Аврамовски, Тетово. Воена книшка на име Зоран Досев, Скопје. Свидетелство на име Наташа Симовска, Тетово. Работна книшка на име Марина Василевска, Скопје. (2225)

Работна книшка на име Владимир Теоски, с. Миладиновци, Скопје. (2226)

Воена книшка на име Саша Бојковски, Скопје. Работна книшка на име Глишо Петревски, Скопје. (2228)

Свидетелство на име Емил Панов, Радовиш. Индекс бр. 2611 на име Маргарита Бошковска, Тетово. (2238)

Одобрение за работа на име Весна Трипуноска, Гостивар. (2239)

Работна книшка на име Агим Садики, Скопје. Работна книшка на име Алма Бибиќ, Скопје. Свидетелство на име Назмије Фаризи, Гостивар. Работна книшка на име Љубе Јанев, Скопје. Свидетелство на име Славка Гоцева Митева, с. Горинци. (2247)

Работна книшка на име Благородна Краљевска, Скопје. (2248)

Работна книшка на име Соња Милковска, Скопје. Работна книшка на име Хунели Махиј, с. Кондово, Скопје. (2257)

Свидетелство на име Маја Зафировска, Куманово. Свидетелства од I до IV година и за завршен испит на име Асипи Аљаса, Куманово. (2259)

Свидетелство на име Арафат Хусеини, Тетово.

О Б Ј А В И

Врз основа на член 175 став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 34/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 47/90 и 21/91), Републичкиот завод за статистика го утврдува и објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1991 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари—ноември 1991 година, во однос на просечните цени на мало во 1990 година, изнесува 98,6%.

Директор на Републичкиот завод за статистика,
Светлана Антоновска, с. р.

Врз основа на член 17 од Законот за данокот од доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 38/81, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 36/89, 43/89, 47/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 и 36/90), Републичкиот завод за статистика го утврдува и објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1991 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот јули—ноември 1991 година во однос на просечните цени на мало во првото полугодие од 1991 година изнесува 68,5%.

Директор на Републичкиот завод за статистика,
Светлана Антоновска, с. р.

СОДРЖИНА

1014.	Одлука за контрола на пласманот на вештачки ѓубрива — — — — —	833	1035.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Маршал Тито“ — Струмица — — — — —	837
1015.	Одлука за стипендирање на студенти од македонско потекло што живеат во НР Бугарија, Република Грција и НР Албанија — — — — —	833	1036.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Даме Груев“ — с. Смилево, Битола — — — — —	838
1016.	Одлука за дополнување на Одлуката за основање на Стручна служба на Владата на Република Македонија — — — — —	833	1037.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Видое Смилевски-Бато“ — Кичево — — — — —	838
1017.	Одлука за дополнување на Одлуката за определување на ридско-планински и погранични подрачја во кои обврзниците од земјоделска дејност се ослободуваат од плаќање на данок во 1991 година — — — — —	834	1038.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Климент Охридски“ — с. Облешево, Кочани — — — — —	838
1018.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за републички надоместоци за одделни производи — — — — —	834	1039.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводеж орган на ОУ „Браќа Рибар“ — Скопје — — — — —	838
1019.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Единство“, с. Делогожда, Струга — — — — —	834	1040.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Мирче Ацев“, с. Кучичино — Кочани — — — — —	838
1020.	Решение за давање согласност за назначување републички пазарен инспектор во Републичкиот пазарен инспекторат — — — — —	834	1041.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Јехона“, с. Добридол — Гостивар — — — — —	838
1021.	Решение за разрешување од должноста директор на Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди и престанок на работниот однос со право на пензија — — — — —	834	1042.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Градец“, с. Градец, Гостивар — — — — —	839
1022.	Решение за разрешување и именување претседател и членови на Републичкиот педагошки совет — — — — —	835	1043.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Вера Јоциќ“ — Скопје — — — — —	839
1023.	Решение за давање согласност за назначување републички санитарен инспектор во Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат — — — — —	835	1044.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Коста Рацин“, с. Брвеница — Тетово — — — — —	839
1024.	Решение за давање согласност за назначување републички санитарни и здравствени инспектори во Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат — — — — —	835	1045.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Кочо Рацин“ — Прилеп — — — — —	839
1025.	Решение за давање согласност за назначување републички инспектор за труд во Републичкиот инспекторат за труд — подрачна единица Крушево — — — — —	836	1046.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Јосип Броз Тито“ — Прилеп — — — — —	839
1026.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Кирил и Методиј“ — Свети Николе — — — — —	836	1047.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Кочо Рацин“ — Куманово — — — — —	839
1027.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Гоце Делчев“ — Винаца — — — — —	836	1048.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Браќа Рибар“, с. Табановце — Куманово — — — — —	840
1028.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Иво Лола Рибар“, с. Драгобаште, Винаца — — — — —	836	1049.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Браќа Миладиновци“ — Струга — — — — —	840
1029.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Браќа Миладиновци“, с. Миладиновци, Скопје — — — — —	836	1050.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на РО ОУ „Јосип Броз-Тито“ — Струга — — — — —	840
1030.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Раде-Кратовче“ — Кочани — — — — —	837	1051.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Единство“ — Македонски Брод — — — — —	840
1031.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Кирил и Методиј“ — Титов Велес — — — — —	837	1052.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Училишниот центар за музичко образование — Штип — — — — —	840
1032.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Славчо Стојменски“ — Винаца — — — — —	837	1053.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Музичкото училиште „Васо Карајанов“ — Гевгелија — — — — —	840
1033.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Кочо Рацин“ — Нов Дојран — — — — —	837	1054.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на РО за ОВО „Климент Охридски“, с. Драчево — Скопје — — — — —	841
1034.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Кочо Рацин“ — с. Блатец, Винаца — — — — —	837	1055.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Кочо Рацин“ — с. Блатец, Винаца — — — — —	837

Во издание на НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА излезе од печат збирка со насловот

УСТАВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И УСТАВЕН ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Цена на збирката е 150,00 динари.

Порачки се испраќаат на адреса: НИРО Службен весник на Република Македонија, Скопје, жиро сметка 40100-603-12498.

1056.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работен орган на ОУ „Маршал Тито“, с. Лабуншта — Струга — — — — —	841	1065.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работен орган на УСО „Борис Кидрич“ — Титов Велес — — — — —	843
1057.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работен орган на ОУ „Магдалена Антова“, с. Карпош — Куманово — — — — —	841	1066.	Решение за определување претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Ангел Шајче“ — Куманово — — — — —	843
1058.	Решение за разрешување од должноста потсекретар во Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина и престанок на работниот однос со право на пензија — — — — —	841	1067.	Решение за определување претставници на Републиката во Организацијата за предучилишно воспитание и образование на деца „Иво Рибар Лола“ — Крива Паланка — — — — —	843
1059.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работен орган на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Вера Циривири-Трена“ — Штип — — — — —	841	1068.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работен орган на Партизанскиот дом „Сандево“, с. Сандево — Скопје — — — — —	843
1060.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работен орган на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Царка Андреевска“ — Кратово — — — — —	841	1069.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работен орган на Домот на културата „Злетовски Рудар“ — Пробиштип — — — — —	843
1061.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работен орган на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „25 Мај“ — Скопје — — — — —	842	1070.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работен орган на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ — Струга — — — — —	844
1062.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работен орган на РО за згрижување и воспитување „8 Март“ — Струга — — — — —	842	1071.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работен орган на Градската библиотека „Григор Прличев“ — Охрид — — — — —	844
1063.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работен орган на Театарот за деца и младици — Скопје — — — — —	842	1072.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работен орган на Народната библиотека „Вук Караџиќ“ — Гостивар — — — — —	844
1064.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работен орган на ООЗТ Земјоделско училиште „Киро Бурназ“ — Куманово — — — — —	842	1073.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работен орган на Матичната библиотека „Гоце Делчев“ — Титов Велес — — — — —	844
			1074.	Програма за спроведување на задолжителна имунизација на населението во Република Македонија против определени различни болести во 1992 година — — — — —	844